

петок, април 08, 2016 Скопје 12:09

Мултимедиа | Аудио мени

Вести

Медиумски организации на средба со претседателот Иванов

Печати | Размена:



Претседателот Ѓорге Иванов

25.03.2016

Tweet

Ми се допаѓа | Сподели 0

G+1 0

Pin it

Претставници на пет новинарски и медиумски организации денеска се сретнаа со претседателот Ѓорге Иванов. На средбата, како што соопштија, е разговарано за можноста за продолжување на разговорите за медиумските реформи пред изборите.

На средбата учествувале претставници на ЗНМ, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Советот за етика во медиумите, Македонскиот институт за медиуми и Институтот за комуникациски студии.

„Петте организации го пренесоа ставот дека сè додека не бидат спроведени медиумските реформи, во Македонија нема да има услови за слободни и кредибилни избори“, се вели во соопштението.

Петте организации истакнале дека за да се создадат услови за фер и демократски избори, покрај измени на медиумските закони е потребна и нивна целосна имплементација.

Според соопштението, претседателот Иванов изразил подготвеност да помогне во процесот и побарал листа на приоритетни теми за кои тој може да даде свој придонес.

Печати | Размена:

Tweet

Ми се допаѓа

Сподели 0

G+1 0

Pin it

Избор на уредникот



Македонија

На Куманово му треба нов дом за стари лица

Реновирање на постоечкиот, но и изградба на нов дом за стари лица му...

Повеќе



Македонија

Дневен печат – Избори без СДСМ на 5 јуни

Главна тема во речиси сите дневни весници е распуштањето на...

Повеќе



Македонија

И Заев и Груевски го повикаа народот да им се придружи

Лидерите на двете најголеми политички партии, Никола Груевски и...

Повеќе



Македонија

Лица без маски 2016 порачува: Остани стабилен

Под мотото „Остани стабилен“, од 9 до 12 април, на две сцени во...

Повеќе

[Повеќе текстови](#)

Најпопуларни

Најчитани

1. ДУИ ја усложни политичката криза
2. И Македонци переле пари во Панама?
3. Прва пукнатина во „Тврдината“
4. ДУИ и формално излезе од Владата
5. Собранието се распушти, СДСМ не оди на избори

Најкоментирани

Најгледани

Можеби ќе ви се допадне: